

ДОГОВОР

За јавна набавка на резервни делови, одржување и поправка на возила и градежни Дел 15- резервни делови за мобилна машина HIDROMEK НМК за потребите на ЈП ВОДОВОД Куманово за период од 1(една) година

Склучен на ден 02.11.2020 година помеѓу:

1. ЈП ВОДОВОД Куманово, со седиште во Куманово на ул.Фетка наскова бр.22 Куманово, со МБ 4031245, ЕДБ 4017991103923, застапувано од Горан Стојковски ВД Директор, во понатамошен текст „Договорен орган“ и
2. Трговско друштво СИНПЕКС ДОО Битола, со седиште на ул.Воден бр.17 Битола, со МБС 4131398, ЕДБ 4002990108886 застапувано од Управителот Синеша Петровиќ во понатамошен текст: „Носител на набавката.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е јавна набавка на на резервни делови, одржување и поправка на возила и градежни машини Дел 15- резервни делови за мобилна машина HIDROMEK НМК за потребите на ЈП ВОДОВОД Куманово за период од 1 година, согласно техничката спецификација, по одлука за јавна набавка од 27.08.2020 год., по оглас бр. **12319/2020** и одлуката за избор на најповолна понуда од 14.10.2020 година. Спецификацијата на предметот на набавката по вид, количини и квалитетот е дадена во понудата која е составен дел на овој договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Вредноста на набавката од член 1 на овој договор изнесува 104.335,60 денари со пресметан ДДВ или вредност без ДДВ на износ од 88.420,00 денари и ДДВ на износ од 15.915,60 денари.

РАЗЛИКИ ВО ЦЕНА (Корекција на цени)

Член 3

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата ќе бидат фиксни и непроменливи за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

Договорниот орган нема обврска да го порача предметот на набавката во вкупните количини наведени во спецификацијата од член 1 од Договорот.

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 4

Носителот на набавката се обврзува предметот на набавката да го испорача/изврши сукцесивно, најдоцна во рок од 7 (седум) дена од денот на писмена порачка од страна на Договорниот орган, на локација на објекти на ЈП Водовод Куманово, со паритет ф-ко објекти на ЈП Водовод Куманово..

Носителот на набавката се обврзува при секоја испорака на предметот на набавката (резервни делови) заедно со испратницата да достави гарантен лист од производителот со кој се гарантира исправното функционирање на стоката/те во текот на определено време, сметајќи од неговото предавање на Договорниот орган.

Испораката на стоките, односно извршувањето на поправката и одржувањето, се смета за извршена по потпишувањето на испратницата/работен налог од овластеното лице на Договорниот орган и овластеното лице на Носителот на набавката.

Во колку поради ненавремена испорака/извршување од страна на Носителот на набавката ќе предизвикаат штетни последици кај Договорниот орган истиот може да бара и надомест на штета.

Член 5

Носителот на набавката се обврзува да врши испорака на предметот на набавката опишан во Член 1 од овој Договор согласно со квалитетот и техничките спецификации (барања), карактеристики наведени во прифатената понудата, кои се составен дел на Договорот.

Доколку квалитетот отстапува од утврдениот во овој договор, набавувачот има право да бара замена на предметот на набавката доколку е тоа можно, а доколку Носителот на набавката не ја заврши замената, Договорниот орган го задржува правото да бара надомест на штета.

КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 6

Квалитативен и квантитативен прием на предметот на набавка опишан во член 1 од овој Договор, врши Купувачот, со документ (испратница/работен налог) потпишана од двете договорни страни.

Документот (испратница/работен налог) треба да е пополнет во три примероци и мора да ги содржи истите податоци како во порачката добиена од Договорниот орган.

Квантитативниот и квалитативниот прием на предметот на набавката ќе го вршат лица овластени од страна на ЈП ВОДОВОД Куманово.

Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на испорачаната стока/и.

Член 7

Испорака на предметот на набавката, Носителот на набавката ќе врши исклучиво врз основа на писмена порачка на Договорниот орган.

Порачката од став 1 на овој член ја издава Договорниот орган и истата треба да биде потпишана од овластено лице.

Член 8

Порачката за предметот на набавката ќе содржи: вид на стока и количина и/или видот на поправката која треба да се изврши.

Секоја испорака/извршување на предметот на набавката од страна на Носителот на набавката која нема да биде во согласност со издадената порачка или ќе биде извршена без порачка од Договорниот орган ќе се смета за неважечка, а трошоците нема да се признаат и истите ќе паднат на товар на Носителот на набавката.

Член 9

Договорните страни прифаќаат гарантниот период да е како што следи:

- За поправка и одржување – Носителот на набавката дава писмена гаранција во траење од 12 месеци од денот на извршувањето на услугата.

- За испорачани резервни делови – Важечка е гаранцијата од производителот на делот, која носителот на набавката ја доставува на Набавувачот.

РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 10

Договорниот орган се обврзува плаќањето да го врши во рок од 60 (шеесет) дена од денот на испорака/извршување на предметот на набавката и прием на фактурата со целокупната пропратна, уредно заверена, документација, во архивата на ЈП Водовод Куманово.

Составен дел на фактурата е испратницата односно работниот налог.

ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, НЕИСПОЛНУВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Во случај на доцнење со набавката на од член 1 од овој договор од страна на Носителот на набавката, неисполнување или неквалитетно извршување на набавката Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна.

Договорната казна се определува во висина од 0,5 % од вредноста на договорот за секој ден на доцнење. Договорната казна не може да надмине 5% од вкупната вредност на договорот определена со член 2 од овој договор.

ВИША СИЛА

Член 12

Договорниот орган и носителот на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон другата за загуба, повреда или неизвршување на одредбите од овој договор кои се предизвикани од виша сила.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на настапување на виша сила и ќе договорот нови услови за негово исполнување или ќе го раскинат договорот.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 13

Двете договорени страни можат да го раскинат овој Договор во случај некоја од договорените страни да не ги исполнува своите обврски, односно одредбите дефинирани со овој Договор.

Договорниот орган може еднострано да го раскине Договорот со доставување Изјава, во рок од 15 дена во случај:

- ако Носителот на набавката не ги извршува своите обврски или било која обврска дефинирана во одредбите од овој Договор и ако го доведува во прашање извршувањето на договорените обврски;
- ако Носителот на набавката се најде во состојба да не може да ги извршува повеќе своите обврски;
- ако настанат вонредни околности кои оневозможуваат извршување на Договорот.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 14

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор.



ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Договорените страни се согласни за се што не е предвидено со овој договор да важат позитивните законски прописи и законот за облигациони односи.

Член 16

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата страна, ќе и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Ако договорната страна не ја исполнила својата обврска ниту во определениот рок, ниту во дополнителниот примерен рок, другата договорна страна може да го раскине договорот и има право да бара надомест на штета.

Член 17

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот должна е за тоа да ја извести другата договорна страна без одлагање, по писмен пат.

Член 18

Договорниот орган може да го раскине договорот и без да му остави на Носителот на набавката дополнителен рок за исполнување ако од неговото однесување произлегува дека тој нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 19

Изменувања и дополнување на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорот може да се менува со Анекс-Договор само во согласност со одредбите на позитивните законски прописи во Република Северна Македонија и тендерската документација.

Договорната страна која бара изменување или дополнување на договорот своето барање е должна да го достави до другата договорна страна во писмена форма.

Член 20

Сите спорови по овој договор, договорните страни ќе настојуваат да ги решат спогодбено, а до колку тоа не се постигне, за нивно разрешување, странките договараат месна надлежност на Основен суд Куманово.

Член 21

Овој договор се смета за склучен и стапува во сила на денот на неговото потпишување од двете договорни страни односно на денот кога е потпишан од договорната страна која последна го потпишала во случај кога договорот не е потпишан во истиот ден од двете договорни страни.



Член 22

Овој договор е склучен во 4 (четири) еднакви примероци од кои по два за секоја договорна страна.

Договорен орган
ЈП ВОДОВОД Куманово
Горан Стојковски
Одговорно лице



Носител на набавката
СИНПЕКС ДОО Битола
Синиша Петровиќ
Одговорно лице



ЛИСТА ЗА ДЕЛ 15 – ТЕХНИЧКО ФИНАНСИСКА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОБИЛНА МАШИНА

| Р. Бр. | Назив и технички карактеристики на предметот на набавка | Податоци за стоката која се нуди (технички опис. | Единица мерка | Количина | Единечна цена без ДДВ | Вкупна цена без ДДВ | ДДВ |
|--|---|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вид на возило: Мобилна машина HIDROMEK HMK 102 S , број на шасија: NM756221U278360B, сила на мотор: 74,5 kw година на производство: 2016 регистарски број: KU 2292 AC | | | | | | | |
| 1 | филтер за воздух примарен | Турција | парче | 2 | 2020,00 | 4.040,00 | 727,20 |
| 2 | филтер за воздух секундарен | Турција | парче | 2 | 1490,00 | 2.980,00 | 536,40 |
| 3 | филтер за гориво груб | Турција | парче | 2 | 1080,00 | 2.160,00 | 388,80 |
| 4 | филтер за гориво фин | Турција | парче | 2 | 750,00 | 1.500,00 | 270,00 |
| 5 | филтер за гориво сепаратор | Турција | парче | 2 | 1150,00 | 2.300,00 | 414,00 |
| 6 | клинест ремен | Турција | парче | 2 | 1350,00 | 2.700,00 | 486,00 |
| 7 | филтер за масло | Турција | парче | 2 | 780,00 | 1.560,00 | 280,80 |
| 8 | филтер за хидраулика излез од резервоар | Турција | парче | 2 | 5100,00 | 10.200,00 | 1.836,00 |
| 9 | филтер за хидраулика поврат во резервоар | Турција | парче | 2 | 3740,00 | 7.480,00 | 1.346,40 |
| 10 | филтер за менувач | Турција | парче | 2 | 3560,00 | 7.120,00 | 1.281,60 |
| 11 | филтер за кабина | Турција | парче | 2 | 2650,00 | 5.300,00 | 954,00 |
| 12 | заби за корпа за копање | Турција | парче | 10 | 1350,00 | 13.500,00 | 2.430,00 |
| 13 | странични заби за корпа за копање лев | Турција | парче | 2 | 3550,00 | 7.100,00 | 1.278,00 |
| 14 | странични заби за корпа за копање десен | Турција | парче | 2 | 3550,00 | 7.100,00 | 1.278,00 |
| 15 | метлици за бришачи | Турција | парче | 4 | 870,00 | 3.480,00 | 626,40 |
| 16 | завртки со навртки за корпа за копање M14 x 66мм | Турција | парче | 30 | 330,00 | 9.900,00 | 1.782,00 |

Вкупна цена за дел 15 (без ДДВ) со бројки

88.420,00

Вкупна цена за дел 15 (без ДДВ) со букви

Осумдесет и осум илјади четиристотини и дваесет денари

15.915,60

Вкупна цена за дел 15 (со ДДВ) со бројки

104.335,60

Вкупна цена за дел 15 (со ДДВ) со букви

Сто и четири илјади триста триесет и пет денари шеесет дени

Понудувачот задолжително ја пополнува колоната 3 од овој образец.

Во прилог ви ги доставуваме следниве каталози и брошури со технички опис на понудените стоки : Резервни делови за Hidromek

Битола 28.09.2020

Одговорно лице

Место и датум

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат

X

астено од него.